



# Технички и технолошки карактеристики на обработувачкиот систем

## Предавање бр.4

Производни технологии



### Показатели на квалитетот на обработувачкиот систем

- Квалитетот на обработувачкиот систем е детерминиран со:
  - Показатели од геометриската и кинематската точност на машината
  - Показатели кои произлегуваат од пореметувањата на обработувачкиот систем:
    - Динамичка стабилност
    - Топлински појави
    - Триенje и абење
    - Рапавост на обработената површина




Машински факултет - Скопје

Производни технологии


Предавање 4

## Динамичка стабилност на обработувачкиот систем изразена со вибрации при обработка

- **Негативно влијание** изразено на:
  - квалитетот на обработената површина,
  - точност на димензии,
  - абење на резниот алат итн.
- **Видови вибрации** во обработувачкиот систем:
  - принудни и
  - самопобудни.



Машински факултет - Скопје



Производни технологии  
Предавање 4

## Топлински појави во обработувачкиот процес

- Условени од работата која се троши при процесот на режење:

$$W = W_1 + W_2 + W_3 + W_4 + W_5 + W_6$$

$W_1$ - работа за деформација на материјалот и формирање на струшка

$W_2$ - работа на триење по предна површина


$W_3$ - работа на триење по задна површина

$W_4$ - работа за еластични деформации

$W_5$ - работа за кршење на струшка

$W_6$ - работа за свивање на струшка

$$W = W_1 + W_2 + W_3 - \text{најголем дел}$$



Porazdelitev topilote pri procesu odrezovanja



Машински факултет - Скопје


Производни технологии  
Предавање 4

## Целокупната работа се претвара во топлина

■ Еквивалентна равенка за **создадено количество на топлина**

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

$Q_1$ - количество топлина развиено во рамнина на лизгање на струшка



$Q_2$ - количество топлина развиено во зона на контакт меѓу струшкото и предна површина на алат

$Q_3$ - количество топлина развиено во зона на контакт меѓу задна површина на алат и обработувана површина



Машински факултет - Скопје

Производни технологии  
Предавање 4

## Создадената топлина се одведува од зоната на режење

$$Q = Q_{op} + Q_a + Q_s$$

$Q_s$ - количество топлина што се одведува преку струшката

$Q_a$ - количество топлина што се одведува преку резниот алат

$Q_{op}$ - количество топлина што се одведува преку обработуваното парче

## Равенка на топлотен биланс

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 = Q_{op} + Q_a + Q_s$$




Машински факултет - Скопје

Производни технологии  
Предавање 4


## Генерираното количество топлина условува зголемена $t^0$ во зоната на режење

### Влијателни фактори на температурата на режење:

- Материјалот на алатот и обработуваното парче
- Параметрите на обработка
- Геометриски карактеристики на алатот
- Средство за ладење



### ■ Мерење на температурата



Машински факултет - Скопје

Производни технологии  
Предавање 4


## Триење и трошење (релативно движење на две површини - алат и парче)

- Намалување на точноста на целокупната машина (длготраен процес (год))
- Намалување на точноста на алатот (брз процес (мин))
- Посредно влијае на динамичките карактеристики на системот и квалитетот на обработена површина
- Видови на трошење, во зависност од доминантноста на влијателните елементи од обработувачкиот систем
  - Абразивно (механичко)
  - Атхезионо (ладно заварување)
  - Дифузионо (висока  $t^0$ , дифузија на молекули од еден во друг материјал)
  - Хемиско (хемиска интеракција меѓу материјалите на алат, парче и ладење)
  - Оксидациско (високи брзини и  $t^0$ , во зона на режење настапува оксидација на карбиди од алатен материјал и ослабување)



Машински факултет - Скопје

Производни технологии  
Предавање 4



*MФС*

Машински факултет - Скопје

Производни технологии  
Предавање 4

## Трошење на резниот алат

The block contains several images: a logo with colored squares, a schematic of a crater and wear band, a technical drawing of a slot with dimensions VB\_b, h, and R\_kl, and two photographs of a worn tool tip.


- Предна површина - кратер
- Задна површина - истрошен појас
  - $VB_b$ - ширина на истрошен појас по задна површина на резан алат, мерка за истрошеност
- Критериум на истрошеност
  - $VB_b = 0.5 - 1.4 \text{ [mm]}$
  - $h$ - ширина на истрошен појас во радијален правец

Struženje C45

*MФС*

Машински факултет - Скопје

Производни технологии  
Предавање 4




Машински факултет - Скопје

Производни технологии

Предавање 4

## Крива на трошење на резниот алат

- Зона I - иницијално трошење
- Зона II - номинално трошење
- Зона III - зголемување на интензитетот на трошење и можност за хаварија




Машински факултет - Скопје

Производни технологии

Предавање 4

## Трошењето на резниот алат влијае на :

- Точноста на обработуваното парче
- Квалитетот на обработената површина



Сл. Феномен на концентрирано трошење на резниот алат

**Концентрираното трошење** - условува нееднакво  $VB_b$ ,  
а со тоа рапавост на обработената површина




Машински факултет - Скопје

Производни технологии  
Предавање 4

## Трајност на резниот алат

- Зачувување на резните карактеристики на алатот во одредени работни услови.
- Се мери со ефективно време на непрекинато режење.
- Равенка за трајност на резни алати  $V T^m = C$



Сл. Влијание на резната брзина врз трајноста



Машински факултет - Скопје

Производни технологии  
Предавање 4

## Рапавост на обработена површина

### ■ Причини за постигнување на квалитет на обработена површина

- Трајност на делови чии површини се изложени на триенje
- Постигнување точност во пропишани толеранции
- Функционално однесување на деловите



Сл 1 Рапавост на обработена површина



Машински факултет - Скопје


Производни технологии

Предавање 4

## Геометричка структура на површинскиот слој на обработената површина

### Неправилности условени од обработката и од случајни фактори

- **Рапавост на површина** -последица на релативно движење на алатот и предметот
- **Брановидност** -последица на еластични деформации на елементи на машината
- **Неправилности** -последица на деформации, триенje, абење, топлотни појави на системот М-П-О-А (машина-помагало-обработуван дел-алат)




Машински факултет - Скопје

Производни технологии

Предавање 4

## Отстапувања од профилот на обработената површина



**Сл 2** Ефекти од зголемување при анализа на геометриската структура

**Нерамнини на микро план** - отстапувања од профилот на обработената површина кои ја дефинираат рапавоста

**Стандардизација на рапавоста** - преку дефинирани параметри



Машински факултет - Скопје

Производни технологии

Предавање 4

## Основни параметри на рапавост

- $R_a$ -средно аритметичко отстапување

$$R_a = \frac{\sum_{i=1}^n |y_i|}{n}$$

- $R_z$ -средна височина на нерамнините

$$R_z = \frac{(R_1 + \dots + R_9) - (R_2 + \dots + R_{10})}{5}$$




- $R_t$ -максимална височина на нерамнините (растојание меѓу највисока и најниска точка)

- $I_n$ -должина на носење на профилот на рапавоста ( $c=p$ )

$$l_n = l_{p_1} + l_{p_2} + l_{p_3} + \dots + l_{p_n}$$

- $t_p$ -процент на носење на профилот на рапавоста

$$t_p = \frac{l_n}{l} \cdot 100\%$$



Машински факултет - Скопје

Предавање 4